

Теми за проектна задача по предметот
СУРОВИНИ ВО ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА
(академска 2019/2020, Битола)

	Презиме и име	Тема на проектна задача
523/Б		Сусам (ботанички карактеристики, хемиски состав и присутни биоактивни материи), со посебен осврт на сусамот како суровина за производство на масло и сусамов таан
525/Б		Сулфурни соединенија кај зеленчук (карактеристики и биоактивни својства)
514/Б		Маслинката (ботанички карактеристики, хемиски состави присутни биоактивни материи), со посебен осврт на маслинката како суровина за производство на масло
521/Б		Ориз (хемиски состав, градба, карактеристики и присутни биоактивни материи); осврт на разликите кај интегрален и бел ориз
513/Б		Процес на дозревање на овошните плодови по бербата
515/Б		Осврт на присутните групи витамини кај овошни и житни суровини
517/Б		Процеси на ензимско и неензимско потемнување кај овошни плодови
502/Б		Анатомија на млечната жлезда кај молзните животни
522/Б		Процес на биосинтеза и излучување на млекото од млечната жлезда
519/Б		Инфламаторна инфекција на млечната жлезда (промени во квантитетот и квалитетот на млекото)
516/Б		Состав и карактеристики на кобилско млеко
506/Б		Ендогени и егзогени ензими во млекото
507/Б		Нутритивни и терапевтски карактеристики на млекото од магарица
520/Б		Суровини за производство на растителни масла, со посебен осврт на сончоглед и пченка (ботанички карактеристики, хемиски состав и присутни специфични материи кај суровините)
518/Б		Алкалоиди во какао, чај и кафе

440/Б		Состав и нутритивни карактеристики на сусамово и ленено семе
489/Б		Хемиски состав и карактеристики на живинско месо
361/Б		Хемиски состав и хранлива вредност на јајцата
524/Б		Резидуи во млекото

Проектните задачи да се достават електронски на email-адреса **surovini.tffv@gmail.com**. Краен термин за предавање на проектната задача во електронска форма е **31.12.2019 год**. Во печатена форма проектните задачи да се остават во Службата за студентски прашања на факултетот најдоцна до 17.01.2020 год.

За студентите кои нема да предадат проектна задача, а со другите предвидени активности не освоиле најмалку 51 поен нема да може да се формира конечна оценка по предметот.

Од предметните наставници